

По повод одбележувањето на Светскиот ден на архитектурата и традиционалната манифестација "Таинствена вечера на скопските градители", Здружението на архитектите на град Скопје "Скопје" (ЗАГС), ја издава **ДЕКЛАРАЦИЈАТА ЗА ПОДДРШКА НА МАКЕДОНСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА.**

"Ние, македонските архитекти и градители на град Скопје, свесни за состојбата во земјата и нашето опкружување, свесни за притисоците

Ние, македонските архитекти и градители на град Скопје, сме горди што Македонската православна црква стои на своите цврсти темели на верата и на духовната просвета преку оние, според преданието, од времето на Адам од Говрлево од околу 5.000 години пр.н.е., на апостол Павле во Филипи од 53 година од н.е., славната Архиепископија Јустинијана Прва од 535 година, Охридската Светиклиментова Архиепископија, па сè до денешни денови.

славните архитекти на Македонската цивилизација низ илјадолетијата, сме горди што Македонската православна црква е сигурен патоводител во животот на македонскиот народ и преку неа тој наоѓа одговор на сите комплексни прашања кои се однесуваат на човековото битие и битието на севкупниот универзум, бидејќи преку Божиот збор ни го просветува разумот и ни зрачи во него со најубава светлина.

Во Македонија се оди ис-

бидат САМО СО БОГА и САМИ СО БОГА. Македонците први почнале да градат светилишта и храмови во светот најмалку околу 7.000 - 5.000 години пр.н.е. Македонците и Македонија гордо и непрекинато го носат своето име најмалку околу 7.000 години т.е. од времето на зетот Пир М'кед'нзки (околу 5.000 години пр.н.е.).

Македонците први во Европа изградиле црква во Филипи во 53 година од н.е. и со тоа станале порта за ширење

# ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА ЗАЧУВУВАЊЕ НА МАКЕДОНСКОТО СВЕТО ИМЕ И ЦРКОВНАТА АВТОКЕФАЛНОСТ

и за обидите за обезличување и разнебитување на македонскиот народ, свесни за обидите за маргинализирање на македонската цивилизација и внесување раскол во светата Македонска православна црква, а придружувајќи се кон поддршката на Македонците во Република Македонија и надвор од неа во светот, како и почитувајќи ја поддршката на голем број невладини организации, ја изразуваме својата неизмерна поддршка на светата Македонска православна црква во праведната истрајност на зачувување на своето свето име и на својата автокефалност.

Македонските светилишта, храмови, цркви и манастири се гордост на македонскиот народ и скапоцена ризница на македонската и на светската цивилизација.

Ние, македонските архитекти и градители на град Скопје, сме благодарни што Македонската православна црква е патоказ на македонското опстојување; таа е пат, светлина и живот на македонскиот народ, која ги поврзува предисториската и историската, предбиблиската и библиската земја Македонија.

Ние, македонските архитекти и градители на град Скопје, како наследници на

правено и со своја глава Македонците размислуваат најмалку 600.000 - 160.000 години. Македонците имаат писмена традиција најмалку околу 17.000 - 15.000 години.

Македонците први во светот го спомнале и го запишале името на Бога најмалку пред 9.000 - 7.000 години и тие први во светот знаеле да

на христијанството на Македонскиот Полуостров, во Европа и во светот.

Нека ни е вечна Македонија и светата Македонска православна црква!"

**Здружение на архитектите на град Скопје, "Скопје"**

Рубриците ФОРУМ и ПИСМА ја отсликуваат нашата отвореност кон јавноста. Овде автентично објавуваме и текстови кои не се во согласност со нашата уредувачка политика.

## МАКЕДОНЦИ РАЗБУДЕТЕ СЕ!

Застанете машки и со верба во Господ да ја извадиме Македонија од живиот песок во кој полека тоне. Повеќе пати имав можност во Вашиот неделник да ги прочитам изјавите од наши познати професори, политичари и слични на нив, од кои можам да ги издвојам овие две: "Тиранија на малцинството во однос на мнозинството" или "Знамето на Албанците кои живеат кај нас е национално знаме на Албанија, значи тоа било и државно и национално". Мојот одговор конкретно на овие изјави е следниот: Кога си овца секој ќе те стриже, и ќе те молзи, и со стап ќе те турка, а на крај и на зар ќе те фрли. Што се однесува до

знамето на "комшиите" тоа може да се вее, но подобро да си го веат во Албанија, а кај нас тоа можат да го прават во своите куќи. Убаво е што Македонците како народ умеат само да даваат, но треба да внимаваат кому и што ќе му дадат. Гаволот ниту ора ниту копа, сега ни е горе високо-долу длабоко, а подлабоко како да немало.

Веќе е време повеќето наши политичари да се заменат со нови, но нималку слични на овие кои ги имавме во изминатиот период. Во обединета Европа ние како држава ќе влеземе само тогаш кога ќе немаме никакви рамковни "договори - приговори", зашто со нив сме оковани, ста-

вени во пранги, стоиме во место од кое не можеме да се поместиме. И кога ќе ја немаме Бадентеровата дупка – Бермудски триаголник, во која, како што сме тргнале, еден ден неповратно ќе исчезне, така што не ќе може да не најде и славниот илузионист Дејвид Коперфилд. Како што стојат работите, единствено ни останува да се надеваме дека само Господ златен кој е со нас и во кој длабоко веруваме, дека и овој пат ќе не извади од калта како што тоа го правел секогаш.

Со политичариве кои се изродија во нашава земја и со нивното мото "менувам старо за ново, ново за старо", ќе влеземе во Европската уни-

ја токму никогаш, а можеби и тогаш таа нема да не сака. Сè додека на кормилото на Македонија не застанат вистинските македонски синови, кои длабоко во душата ја носат својата татковина, кои се грижат за неа и за луѓето во неа, вложуваат и обезбедуваат работни места, како што се Ѓорѓија-Ѓорѓи Атанасоски, Владимир Ралев, Тодор Петров и многу други, ние никогаш ништо нема да направиме реално успешно. И сè додека во Владата не направат коалиција две македонски партии сè дотогаш Македонија полека ќе тоне во живата кал.

Дука Пандур Македон,  
Грац, Австрија



фати се  
за Даб!

Прилејска Пиварница